

|     |                                    |   |            |
|-----|------------------------------------|---|------------|
| 1.  | Наставен предмет                   | <b>Моделирање и симулација</b>  |            |
| 2.  | Шифра                              | <b>ETF082Z05</b>  |            |
| 3.  | Студиска програма                  | <b>ИНФО</b>   |            |
| 4.  | Семестар (изборност)               | <b>зимски (изборен)</b>   |            |
| 5.  | Цели на предметот                  | Запознавање со основните постапки и техники за аналитичко моделирање, техники и алатки за симулација, статистичка обработка на резултатите и определување карактеристиките на системите   |            |
| 6.  | Оспособен за (компетенции)         | Аналитички приод во анализа на перформансите и карактеристиките на различните системи, начини и алатки за симулација и споредба на перформансите  |            |
| 7.  | Услов за запишување на предметот   | Математика  |            |
| 8.  | Основна литература (до 3 наслови)  | 1. G. Bolch, S. Greiner, H. de Meer, and K. Trivedi, Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications, John Wiley & Sons, New York, 1998.<br>2. Philip Feldman, Discrete-Event Simulation for Performance Evaluation Systems With Algorithms and Example in C and C++ , John Wiley & Sons, 2000.<br>3. Leonard Kleinrock, Queueing Systems, Vol 1 & 2, John Wiley & Sons, New York, 1975 |            |
| 9.  | Број на кредити                    | 5.5   |            |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време    | 5.5 ECTS x30 часа = 165 часа  |            |
| 11. | Распределба на расположивото време |   |            |
|     | 11.1.                              | П - Предавања-теоретска настава (15 недели x 2 часа)  | 30 часа    |
|     | 11.2.                              | ЛВ - Лабораториски вежби (15 недели x 1 час)  | 15 часа    |
|     | 11.3.                              | АВ - Аудиторни вежби, консултации (15 недели x 2 часа)  | 30 часа    |
|     | 11.4.                              | СУ - Самостојно учење   | 68 часа    |
|     | 11.5.                              | ПЗ - Проверка на знаење(2 x 3 часа)+(2 x 0.5 часа)  | 7 часа     |
|     | 11.6.                              | СЗ - Семинарски работи, самостојни задачи   | 15 часа    |
| 12. | Оценување                          |   |            |
|     | 12.1.                              | Посетеност на настава до 10 бода  | 10 бода    |
|     | 12.2.                              | Парцијални испити (2 x 100 бода)  | 200 бода   |
|     | 12.3.                              | Тестови (2 x 25 бода)   | 50 бода    |
|     | 12.4.                              | Семинарски работи и самостојни задачи   | 20 бода    |
|     | 12.5.                              | Лабораториски вежби   | 20 бода    |
|     | Забелешка:                         | Оценки:   |            |
|     |                                    | од 180 до 205 бода  | 6 (шест)   |
|     |                                    | од 206 до 230   | 7 (седум)  |
|     |                                    | од 231 до 255   | 8 (осум)   |
|     |                                    | од 256 до 280   | 9 (девет)  |
|     |                                    | од 281 до 300   | 10 (десет) |
| 13. | Услов за потпис и формален испит   | Реализирани активности: од 11.1 до 11.5   |            |

**ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА**

| недела | Предавања - теоретска настава |   | Аудиторни и лабораториски вежби |   |
|--------|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
|        | часа                          | тема  | часа                            | тема  |
|        | 2                             | Потреба од моделирање и симулација  | 2                               | Детализирање на потребите за моделирање и симулација                  |
|        | 2                             | Аналитички методи за моделирање   | 2                               | Развој и приказ на детални аналитички                                 |
|        | 2                             | Модел со редици на чекање   | 2                               | Основни модели на редици на чекање                                    |
|        | 2                             | Модел со процеси на Марков  | 2                               | Лаб. вежба: Анализа на основните редици на чекање                     |
|        | 2                             | Модел со Петри мрежи  | 2                               | Модел на Марков   |
|        | 2                             | Модел со Петри мрежи  | 2                               | Лаб. вежба: Анализа на покомлексни редици на чекање                   |
|        | 2                             | Модел со Петри мрежи  | 2                               | Различни модели со употреба на Петри мрежи                            |
|        | 2                             | Модел со Петри мрежи  | 2                               | Лаб. вежба: Симулации со употреба на Петри мрежи                      |
|        | 2                             | Комбинирање на аналитички методи и техники                                | 2                               | Комбинирана употреба на различните техники на аналитичко моделирање   |
|        | 2                             | Комбинирање на аналитички методи и техники                                | 2                               | Лаб. вежба: Анализа со комбинирани техники на аналитичко моделирање   |
|        | 2                             | Комбинирање на аналитички методи и техники                                | 2                               | Повторување и подготовка за парцијалниот испит                        |
|        | 2                             | прв парцијален испит  | 2                               | Техники и алатки за симулација  |
|        | 2                             | Симулација: основни поими и терминологија. Техники и алатки за симулација | 2                               | Лаб. вежба: Основни симулации   |
|        | 2                             | Симулација: основни поими и терминологија. Техники и алатки за симулација | 2                               | Разработка на алатки за симулација                                    |
|        | 2                             | Техники и алатки за симулација  | 2                               | Лаб. вежба: Работење со различни симулатори                           |
|        | 2                             | Техники и алатки за симулација  | 2                               | Разработка на алатки за симулација                                    |
|        | 2                             | Техники и алатки за симулација  | 2                               | Лаб. вежба: Работење со различни симулатори                           |
|        | 2                             | Примена на веројатност и статистика                                       | 2                               | Повторување и разработка на основни поими од веројатност и статистика |
|        | 2                             | Примена на веројатност и статистика                                       | 1                               | Лаб. вежба: Работење со различни симулатори                           |
|        | 2                             | Примена на веројатност и статистика                                       | 2                               | Напредни поими од веројатност и статистика                            |
|        | 2                             | Статистичка обработка на влезните податоци и излезните резултати          | 2                               | Лаб. вежби: преработување и дополнување                               |
|        | 2                             | Статистичка обработка на влезните податоци и излезните резултати          | 2                               | Техники на статистичка обработка на влезни податоци                   |
|        | 2                             | Статистичка обработка на влезните податоци и излезните резултати          | 2                               | Техники на статистичка обработка на влезни податоци                   |
|        | 2                             | Проекти за аналитичко моделирање и симулациони алатки                     | 2                               | Проекти за аналитичко моделирање и симулациони алатки                 |
| Збир   | 30                            |   | 45                              |   |